



СЛУЖ

91001 Skopje
fab 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски, односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 17 август 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 44

ГОД. XL

Цена на овој број е 34 динари. – Претплатата за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристичка број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

428.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/81), на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

1. За покритие на трошоците за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали, производителот или увозникот, односно имателот на предмети од скапоцени метали (во натамошниот текст: странката) го плаќа надоместот предвиден со оваа одлука

2. Надоместот за покритие на трошоците за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали (во натамошниот текст: надомест) се плаќа во височината предвидена со оваа одлука и со Тарифата на надоместите за испитување и жигосување предмети од скапоцени метали (во натамошниот текст: Тарифа), која е отпечатена кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

3. Надоместот го плаќа странката според одредбите на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 70/83 и 15/84).

4. Надоместот го уплатува странката на евидентната сметка на приходите на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, а Заводот – во буџетот на федерацијата.

5. Ако предметот од скапоцен метал е составен од делови на различни скапоцени метали, надоместот се наплатува според вкупната маса на предметот, како да е изработен од скапоцен метал чија маса во предметот најмногу е застапена.

6. Ако предметот од скапоцен метал има вграден дел од скапоцен камен, бисер или дел од друга материја која не е метал, надоместот се наплатува според вкупната маса на предметот.

7. Организацијата на здружен труд која произведува или увезува предмети од скапоцени метали е должна, за испитување и жигосување на предметите од скапоцени метали, да поднесе писмено барање до надлежната подрачна организациона единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: орган на контролата), односно до Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, што содржи податоци:

1) за фирмата, односно називот и седиштето на подносителот на барањето;

2) за бројот, видот и масата на предметите од скапоцени метали.

8. Ако испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали се врши надвор од седиштето на органот на контролата, односно на Сојузниот завод за мери и ска-

поцени метали, за кое му се плаќаат патни трошоци и дневници на органот на контролата, надоместот предвиден со оваа одлука и со Тарифата се зголемува за 30%.

9. Ако испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали се врши во деловните простории на организацијата на здружен труд што произведува предмети од скапоцени метали, а таа организација на здружен труд ги исполнува условите предвидени со прописот донесен врз основа на член 15 став 4 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали, надоместот се намалува за 15%.

10. За испитување и жигосување на увезени предмети од скапоцени метали, како и на предмети од скапоцени метали од непознато потекло, се наплатува трикратен износ на надоместот предвиден со оваа одлука и со Тарифата.

11. За вршење квантитативни анализи на легури од кои се изработуваат предмети од скапоцени метали, како и на предмети од скапоцени метали, надоместот се плаќа по работен час.

12. За испитување на полуфабрикати од злато за изработка на забно-протетски предмети, надоместот се плаќа по работен час.

13. За испитување на опрема што служи за испитување на предмети од скапоцени метали, надоместот се плаќа по работен час.

14. За испитување на предмети што немаат ни најниска финост пропишана во член 6 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали, односно за испитување на предмети од скапоцени метали чија финост не одговара на ознаката на финоста на нив, како и за испитување на предмети од нескапоцен метал, надоместот се плаќа по работен час.

15. Ако не е подготвен предметот од скапоцени метали, односно материјалот и опремата за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали, па органот на контролата повикан на барање од странката чека, надоместот за времето на чекањето се наплатува по работен час.

16. За работен час врз основа на кој се пресметува надоместот се наплатуваат од 400 до 500 динари, зависно од употребената опрема и од условите на испитувањето.

17. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината и начинот на плаќање на трошоците за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/79).

18. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 306

5 јули 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

ТАРИФА

НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

I. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО

Тар. број 1

Динари

1. За предмети од злато и тоа:

- за секој поединечен предмет од злато, со маса помала од 1 g 1,50
- за секој поединечен предмет од злато, со маса од 1 g и повеќе од 1 g до 5 g 3,30
- за секој натамошен грам на секој поединечен предмет од злато, уште по 1

2. Секој започнат грам маса на секој поединечен предмет од злато се смета како цел грам

II. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО

Тар. број 2

Динари

1. За предмети од сребро, и тоа:

- за секој поединечен предмет од сребро, со маса помала од 15 g 0,50
- за секој поединечен предмет од сребро со маса од 15 g и повеќе од 15 g за секој грам маса 0,20

2. Секој започнат грам маса на секој поединечен предмет од сребро се смета како цел грам

III. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА

Тар. број 3

Динари

1. За предмети од платина, и тоа:

- за секој поединечен предмет од платина, со маса помала од 5 g 5
- за секој поединечен предмет од платина, со маса од 5 g и повеќе од 5 g за секој грам маса 1

2. Секој започнат грам маса на секој поединечен предмет од платина се смета како цел грам

429.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА МЕРИЛО И ЗА ПРЕГЛЕД НА ЕТАЛОНИ, МОСТРИ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ И МЕРИЛА

1. За покривање на трошоците за испитување на типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на рефе-

рентни материјали и мерила, организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните кон произведуваат и поправаат мерила, увозник на мерила односно застапник на странска фирма односно имател на мерило (во натамошниот текст: странката) го плаќа надоместот предвиден со оваа одлука.

2. Надоместот за испитување на типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на референтни материјали и мерила (во натамошниот текст: надоместот) се плаќа во височината предвидена со оваа одлука и со Тарифата на надоместите за преглед на мерилата (во натамошниот текст: Тарифа), што е отпечатена кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

3) Надоместот го плаќа странката без оглед на тоа дали се издава решение за одобрување на типот на мерилото и дали еталонот, мострата на референтниот материјал и мерилото се жигосуваат, односно дали се издава уверение за нивната исправност.

4. Надоместот го плаќа странката, според одредбите од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 70/83 и 15/84).

5. За испитување на типот на мерило, односно за преглед на еталони, мостри на референтни материјали и мерила, странката е должна да поднесе писмено барање до Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: Заводот), односно до подрачната организациона единица на Заводот за контрола на мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: единицата на контролата на мери), што содржи:

а) за испитување на типот на мерилото:

- 1) фирма, односно назив и седиште на подносителот на барањето;
- 2) фирма, односно назив или знак на производителот;
- 3) назив на мерилото и ознака на типот на мерилото;
- 4) податоци за намената на мерилото од односен тип;
- 5) жиро-сметка на подносителот на барањето;
- б) за преглед на еталони, мостри на референтни материјали и мерила:
 - 1) фирма, односно назив и седиште на подносителот на барањето;
 - 2) вид и број на еталони, мостри на референтни материјали и мерила;
 - 3) фирма, односно назив на имателот на еталони, мостри на референтни материјали или мерила;
 - 4) мето на кое се наоѓа еталонот, мострата на референтен материјал или мерило;
 - 5) службена ознака на типот на мерилото (само за првиот преглед на мерилото);
 - б) жиро-сметка на подносителот на барањето.

6. Надоместот странката го уплатува на евидентната сметка на приходите на Заводот, а Заводот го уплатува во буџетот на федерацијата.

7. Ако преглед на мерилото се врши во работните простории на организацијата на здружен труд и на работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните кои произведуваат, поправаат или увезуваат мерила, а тие организации на здружен труд и работните луѓе ги исполнуваат условите предвидени со прописите донесени врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата (во натамошниот текст: Законот), надоместот се намалува за 15%.

Ако, покрај условите утврдени со прописите донесени врз основа на член 46 став 2 од Законот, се исполнети и посебни услови или прегледот на мерилата се врши по статистички методи, надоместот може да се намали за уште до 10%.

Под посебни услови од став 2 на оваа точка се подразбираат следните услови:

- 1) подобрени климатски услови во работните простории;
- 2) подобрена мерно-техничка опрема;
- 3) подобрена стручна квалификуваност на работниците кои вршат подготовка на мерилата за преглед.

Ако странката престане да исполнува некои од посебните услови, го губи правото на намалување на надоместот по основа на исполнување на посебните услови.

Намалувањето на надоместот го утврдува Заводот со решение што го донесува во смисла на член 46 став 4 од Законот.

8. За прв преглед на мерила од масовно производство чиј процес на изработка или на испитување е автоматизиран, што го вршат организациите на здружен труд производители на мерила од член 58 на Законот, односно за контролен преглед на тие мерила, производителот плаќа надомест во височина од 50% од надоместот предвиден со оваа одлука и со Тарифата, за секое произведено и жигосано мерило.

Ако при контролниот преглед се утврди дека жигосаните мерила од став 1 на оваа точка не се исправни, единицата на контролата на мери ќе изврши преглед на сите произведени мерила и ќе наплати полн износ на надоместот.

9. За прв преглед на мерило од увоз не се одобрува намалување на надоместот без оглед на тоа каде се прегледува тоа мерило, освен ако увозникот односно застапникот на странската фирма формира лабораторија за преглед на увезени мерила во своите простории.

10. Ако испитувањето на типот на мерило односно прегледот на еталони, мостри на референтни материјали и мерила се врши надвор од седиштето на Заводот, односно на единиците на контролата на мери, за кој им се плаќат патни трошоци и дневници на работниците на Заводот, односно на работниците на единиците на контролите на мери, надоместот предвиден со оваа одлука и со Тарифата се зголемува за 30%.

11. За преглед на мерила наменети за извоз, што се врши по барање од странка, се наплатува 25% од надоместот предвиден со оваа одлука и со Тарифата.

12. За испитување на типот на мерило и за преглед на еталони и мостри на референтни материјали надоместот се плаќа по работен час.

13. За преглед на мерила што не се наведени во Тарифата надоместот се плаќа по работен час.

14. Ако мерилото не е подготвено за преглед, односно ако не е обезбеден потребен број на работници и опрема за преглед, па работникот на единицата на контролата на мери повикал по барање од странката чека, надоместот за време на чекањето се наплатува по работен час.

15. Ако странката бара Заводот односно единицата на контролата на мери за прегледот на еталон или на мерило да издаде посебно уверение со податоци што таа ги бара за еталонот или за мерилото, се наплатува двократен износ на надоместот предвиден со оваа одлука и со Тарифата.

16. За работен час, брз основа на кој се пресметува надоместот, се наплатува од 400 до 500 динари, зависно од употребената опрема и од условите на испитувањето.

17. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината и начинот на плаќање на трошоците за преглед и типско испитување на мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/79, 74/82 и 7/84).

18. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 307
5 јули 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р

ТАРИФА НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА

I. НАДОМЕСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА

А. Мерила за должина

Тар. број 1

Дин/парч.

1) Мерила за должина, со класа на точност I и III	
1) едноделни мерила од дрво и сличен материјал во облик на стап:	
а) до 2 m	8
б) над 2 m	20
2) едноделни мерила од метал во облик на стап (ленири, летви и сл.):	
а) до 2 m	20
б) над 2 m	100
3) сложливи мерила на зглобови, од дрво и од сличен материјал	4
4) сложливи мерки на зглобови, од метал	4
5) мерила со мерна лента:	
а) до 3 m	4
б) над 3 m до 10 m	40
в) над 10 m до 50 m	200
г) над 50 m	300
6) мерила со мерна лента, со висулеч:	
а) до 3 m	8
б) над 3 m до 10 m	80
в) над 10 m до 30 m	400
г) над 30 m	600
7) мерила за дебелина (подвижни мерила) од дрво и од метал	10
2. Уреди за мерење должина:	
1) уреди за мерење должина со премотување (на жица и кабел, на текстилни ленти, на гајтани и тантели, на текстилни ткаенини и трикотажа, на завоен материјал, на хартија, на покривна хартија, на фолии, тапети, подни облоги, жичено ткаење и др.)	200
2) уреди за мерење должина на текстил со полагање	300
3) мерила за широчина и надвишување на колосек	200
3. Планпаралелни гранични мерила за должина:	
1) ако прегледот се врши со споредбен метод:	
а) до 25 mm	16
б) над 25 mm до 100 mm	20
в) над 100 mm до 500 mm	40
г) над 500 mm	60
2) ако прегледот се врши со апсолутен метод:	
а) до 25 mm	100
б) над 25 mm	140

	Дин/парч.		Дин/парч.
Тар. број 2		б) над 5 m ³ до 50 m ³ зафатнина, за секој натамошен започнат 1 m ³ уште по	60
Таксаметри	320	в) над 50 m ³ зафатнина, за секој натамошни започнати 50 m ³ уште по	60
Б. Мерила за површина			
Тар. број 3		3) танкови и танкери:	
1. Планиметри	160	а) до 50 m ³ зафатнина, за секоја комора	2.000
2. Справи за мерење површина	320	б) над 50 m ³ зафатнина, за секоја комора и за секој натамошни започнати 50 m ³ уште по	80
V. Мерила за зафатнина			
Тар. број 4		Тар. број 7	
Мерила за зафатнина на цврсти материјали:		Водомери:	
1) мерила за сипливи материјали со трговска класа на точност	4	а) до 10 m ³ /h	20
2) рамки за дрва	20	б) над 10 m ³ /h до 50 m ³ /h	60
3) сандаци, рамки и други мерила за градежни материјали	80	в) над 50 m ³ /h до 100 m ³ /h	100
		г) над 100 m ³ /h до 200 m ³ /h	160
		д) над 200 m ³ /h до 500 m ³ /h	400
		е) над 500 m ³ /h, за секој натамошни започнати 500 m ³ /h уште по	200
Тар. број 5		Тар. број 8	
Мерила за зафатнина на течности:		Проточни мерила за течни горива, мазива и други течности:	
1) лабораториски мерила за течности:		1) справи за мерење течни горива, мазива и други течности:	
а) мерни тиквички до 2000 ml	20	а) до 50 l/min	200
б) мерни цилиндри	10	б) над 50 l/min до 200 l/min	300
в) пипети	10	в) над 200 l/min до 500 l/min	500
г) бирети	30	г) над 500 l/min до 1.000 l/min	600
2) медицински инјекциони шприцеви – стаклени	6	д) над 1.000 l/min до 2.000 l/min	1.200
3) медицински инјекциони шприцеви за еднократна употреба – пластични	0,04	е) над 2.000 l/min, за секој натамошни започнати 1.000 l/min уште по	200
4) угостителски садови (чаши, шишиња, бокали)	0,30	2) справи за мерење на мешаница на течни горива, по справа	400
5) буриња и каци, за секој започнати 100 l зафатнина по	10	3) справи за мерење на течен гас	1.000
6) канти	20		
7) балони	10	Тар. број 9	
8) мерни садови	4	Мерила за зафатнина на гасови:	
9) млекомери	4	1) гасомери со течност:	
10) справи со мерни садови, според вкупната зафатнина на тие садови:		а) до 15 m ³ /h	200
а) до 5 dm ³ (литри)	20	б) над 15 m ³ /h до 250 m ³ /h	300
б) над 5 dm ³ (литри)	30	2) гасомери со мегови:	
Тар. број 6		а) до 16 m ³ /h	40
Цистерни, резервоари, танкови и танкери со поделба или без поделба, што се испитуваат по сув или мокар пат:		б) над 16 m ³ /h до 250 m ³ /h	200
1) цистерни:		3) гасомери со ротациони клипови:	
а) до 5 m ³ зафатнина, за секој 0,1 m ³ по	12	а) до 250 m ³ /h	300
б) над 5 m ³ зафатнина за секој натамошен започнат 1 m ³ уште по	60	4) гасомери со турбина:	
2) резервоари:		а) до 4000 m ³ /h	400
а) до 5 m ³ зафатнина, за секој 0,1 m ³ по	12	б) над 4000 m ³ /h до 7000 m ³ /h	600
		Г. Мерила за маса	
		Тар. број 10	
		Тегови:	
		1) класа на точност M ₂ :	
		а) до 200 g	5
		б) над 200 g	10

	Дни/парч.		Дни/парч.
2) класа на точност M_1	24	ни и други материјали, а со кои се мери само еден вид материјал:	
3) класа на точност F_1 и F_2	30	а) до 50 kg	400
4) контролни тегови (класа на точност M_1) што на преглед ги поднесуваат производителите и лицата што поправаат и преправаат мерила:		б) над 50 kg до 500 kg	1.000
а) до 50 kg	20	в) над 500 kg	2.000
б) над 50 kg	1.000	2) за преглед на ваги за мерење на еднакви количества, ваги и машини за пакување, ваги за дозирање на компоненти и други автоматски и полуавтоматски и ваги за мерење на кабасти, зрнести, прашкасти, течни и други материјали, а со кои се мерат повеќе видови материјали:	
Тар. број 11		а) до 50 kg	800
1. Ваги со неавтоматско функционирање со класа на тоност (I) и (II) :		б) над 50 kg до 500 kg	2.000
1) прецизни ваги	120	в) над 500 kg	4.000
2) аналитички ваги	200	3) ваги на транспортна лента	2.000
2. Ваги со неавтоматско функционирање со класа на точност (III) и (IV) :		1. Справи за мерење на зафатнинска (хектолитарска) маса на жито:	
1) ваги со постојана положба на рамно-тежата:		а) од $1/4 \text{ dm}^3$ (литри)	100
а) до 20 kg	24	б) од 1 dm^3 (литри)	120
б) над 20 kg до 500 kg	80	2. Справи за мерење на влажноста на жито	500
в) над 500 kg до 5.000 kg	200		
г) над 5.000 kg до 20.000 kg	1.000	Д. Мерила на зафатнинска маса	
д) над 20.000 kg до 50.000 kg	2.000	Тар. број 13	
е) над 50.000 kg, за секои натамошни започнати 10.000 kg уште по	400	1. Ареометри (сахариметри, широметри, лактодензиметри и уриномери)	40
2) ваги со променлива положба на рамно-тежата:		2. Алкохолметри	40
а) до 20 kg	72	3. Ебулиоскопи	200
б) над 20 kg до 500 kg		4. Бутирометри за млеко, павлака и сирење	8
в) над 500 kg до 5.000 kg	600	Е. Мерила за притисок (напон)	
г) над 5.000 kg до 20.000 kg	3.000	Тар. број 14	
д) над 20.000 kg до 50.000 kg	6.000	Манометри, вакуумметри и мановакуумметри, со еластичен мерен елемент:	
е) над 50.000 kg, за секои натамошни започнати 10.000 kg уште по	1.200	1) манометри и вакуумметри со класа на точност 2,0 и 1,6 (погонски)	40
3) електромеханички ваги со мерни претворувачи:		2) манометри за мерење на крвен притисок	40
а) до 20 kg	250	3) манометри за мерење на притисок во пневматици (рачни и стационарни)	60
б) над 20 kg до 500 kg	600	4) мановакуумметри со класа на точност 2,0 и 1,6 (погонски)	60
в) над 500 kg до 5.000 kg	1.500	5) манометри и вакуумметри со класа на точност 1 и 0,6 (прецизни)	80
г) над 5.000 kg до 20.000 kg	7.500	6) мановакуумметри со класа на точност 1, 0,6 (прецизни)	180
д) над 20.000 kg до 50.000 kg	15.000	7) манометри и вакуумметри со класа на точност 0,3, 0,2 и 0,1 (лабораториски)	240
е) над 50.000 kg, за секои натамошни започнати 10.000 kg уште по	2.500	8) мановакуумметри со класа на точност 0,3, 0,2 и 0,1 (лабораториски)	300
4) мерна направа на вага	400		
5) контролни ваги што на преглед ги поднесуваат производителите и лицата што поправаат и преправаат мерила:			
а) до 50 kg	400		
б) над 50 kg	2.000		
3. Ваги со автоматско и полуавтоматско функционирање:			
1) за преглед на ваги за мерење на еднакви количества, ваги и машини за пакување, ваги за дозирање на компоненти и други автоматски и полуавтоматски ваги за мерење на кабасти, зрнести, прашкасти, теч-			

		Дин/парч.	Дин/парч.
Е. Мерила на енергија и на количество на топлина			за секој натамошен опсег на кој мерилото целосно се испитува надоместот од овој тарифен број се зголемува за уште 100%, односно за секој натамошен опсег на кој мерилото се испитува делумно, надоместот од овој тарифен број се зголемува за уште 10%
Тар. број 15			
1. Индукциони броила за активна електрична енергија со класа на точност 2,5 и 2 и за реактивна енергија со класа на точност 3:			3. Мерила на јачината на електрична струја
1) монофазно броило со еднотарифен бројник	24		Тар. број 17
2) монофазно броило со тарифни или додатни наприви	30		1. Струјни мерни трансформатори:
3) трофазно броило со два односно три системи за задвижување и со еднотарифен бројник	50	1) струјни мерни трансформатори до SI 3,6 за основен опсег:	
4) трофазно броило со два, односно три системи за задвижување и со тарифни и додатни наприви	80	а) до 1 000 А номинална струја	50
		б) над 1 000 А до 5 000 А	80
		в) над 5 000 А до 10 000 А	120
		за секој натамошен опсег или друго јадро, надоместот од одредбата под 1 на овој тарифен број се зголемува за уште	20
2. Индукциони броила за активна електрична енергија со класа на точност 1 и 0,5:		2) струјни мерни трансформатори над SI 3,6 според напонот, и тоа:	
1) трофазно броило со два односно три системи за задвижување и со еднотарифен бројник	400	а) струен трансформатор од редот на напон SI 38	100
2) трофазно броило со два односно три системи за задвижување и со тарифни и додатни наприви	500	б) струен трансформатор од редот на напон SI 72,5 и SI 123	400
		в) струен трансформатор SI 245	1.000
		г) струен трансформатор SI 420	1.400
		за секој натамошен опсег или друго јадро надоместот од одредбата под 2 на овој тарифен број се зголемува за уште 10%	
3. Статички (електронски) броила за активна електрична енергија со класа на точност 0,2 S (0,2) и 0,5 S (0,5) и статички броила за реактивна електрична енергија:		2. Амперметри:	
1) монофазно броило со еднотарифен бројник	500	1) амперметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 и 0,05, за еден мерен опсег	600
2) монофазно броило со тарифни или додатни наприви	600	2) амперметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 1, за еден мерен опсег	100
3) трофазно броило со еднотарифен бројник	700	за секој натамошен опсег на кој мерилото целосно се испитува надоместот од овој тарифен број се зголемува за уште 100%, односно за секој натамошен опсег на кој мерилото се испитува делумно надоместот од одредбата под 2 на овој тарифен број се зголемува за уште 10%	
4) трофазно броило со тарифни и додатни наприви за преглед на статички (електронски) броила што се наменети за мерење на електрична енергија во обеите насоки, надоместот од одредбата под 3 на овој тарифен број се зголемува за уште 30%	800		
4. Мерила за количество на топлина (калориметри)	800		
Ж. Мерила на моќност			
Тар. број 16			
Ватметри:			
1) ватметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 и 0,05, за еден мерен опсег	600	1. Напонски мерни трансформатори:	
2) ватметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 1, за еден мерен опсег	100	1) напонски мерни трансформатори според напонот:	
		а) трансформатор SI 38	60
		б) трансформатор SI 123	400
		в) трансформатор SI 245	600
		г) трансформатор SI 420	1.000
		за секој натамошен опсег или друго намотување надоместот од одредбата под 1 на овој тарифен број се зголемува за уште 10%	
		S. Мерила на електричен напон	
		Тар. број 18	

Дин/парч.	Дин/парч.
2) кондензаторни напонски трансформатори: за кондензаторни напонски трансформатори надоместот изнесува 50% повеќе од износите предвидени во одредбата под 1 на овој тарифен број, а според истиот ред на напонот	2. Мерила за контрола на брзината на возила во движење (Доплерови радар и сл.):
2. Волтметри:	1) ако прегледот се врши по споредбен метод 1.000
1) волтметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 и 0,05, за еден мерен опсег 600	2) ако прегледот се врши по апсолутен метод 3.000
2) волтметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 1, за еден мерен опсег 100	Л. Мерила на температура
за секој натамошен опсег на кој мерилото целосно се испитува надоместот од овој та- рифен број се зголемува за уште 100%, од- носно за секој натамошен опсег на кој ме- рилото делумно се испитува, надоместот од одредбата под 2 на овој тарифен број се зголемува за уште 10%.	Тар. број 22
И. Мерила за електрична отпорност	Термометри:
Тар. број 19	1) медицински термометри за мерење на те- лесната температура (хумани и ветеринар- ски) 4
1. Омметри:	2) термометри за инкубатори 12
1) омметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 и 0,05, за еден мерен опсег 600	II. НАДОМЕСТ ВО ВРСКА СО ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА
2) омметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 1, за еден мерен опсег 100	Тар. број 23
за секој натамошен опсег на кој мерилото целосно се испитува надоместот од овој та- рифен број се зголемува за уште 100%, од- носно за секој натамошен опсег на кој ме- рилото делумно се испитува надоместот од одредбата под 1 на овој тарифен број се зголемува за уште 10%.	Динари
2. Мерила за отпорност на заземјување 250	1. За дотерување на контролни тегови (со класа на точност М ₁) што ги употребуваат произво- дителите и лицата што поправаат и преправа- ат ваги и тегови, за секој тег 6
3. Мерила за отпорност на клучка 250	2. За дотерување на аналитички тегови (со класа на точност F ₁ и F ₂), за секој тег 8
J. Мерила на време	3. За контролни тегови (со класа на точност М ₁) на единицата на контролата на мери, што ги користат производителите и лицата што по- праваат или преправаат мерила, а што се должни да ѝ обезбедат на единицата на кон- тролата на мери опрема за вршење на прегле- ди, надоместот се наплатува по килограм и по започнат ден 0,20
Тар. број 20	4. За користење на специјално возило за преглед на ваги на единицата за контрола на мери, надоместот се наплатува по ден 6.000
1. Вклопни часовници, со вклопник за максимум и без вклопник за максимум 80	5. За превоз на опрема за вршење прегледи на мерила со возило на единицата на контрола- та на мери, надоместот се наплатува по 1 ки- лометар 40
2. Механички и електромеханички секундомери 60	430.
3. Електронски секундомери со сметач на грешка и без сметач на грешка 400	Врз основа на член 11 став 5 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела- та земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/78), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува
4. Механички часовници за паркирање на возила 60	П РА В И Л Н И К
5. Електронски часовници за збирно паркирање на возила на паркиралишта и во гаражи 240	ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ГОВЕДАТА, ОВЦИТЕ, КОЗИ- ТЕ И СВИЊИТЕ
6. Вибрографи 400	Член 1
K. Мерила на брзина	Заради сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците, козите и свињите, се применуваат мерки- те предвидени со овој правилник.
Тар. број 21	Член 2
1. Хронотахграфи 200	Како заболени од бруцелоза се сметаат говеда, овци, кози и свињи кај кои причинителите на бруцелозата (<i>Brucella abortus</i> , <i>Brucella ovis</i> , <i>Brucella melitensis</i> i <i>Brucella suis</i>)

ќе се изолираат од секретот, екскретот, крвта, органите или од абортираните фетуси.

Како забоелни од бруцелоза се сметаат говеда ако со серолошко испитување, со метода на бавна аглутинација, се утврди дека 1 ml серум на крв содржи 100 или повеќе единици аглутинин, а со реакција на врзување на комплементи се добие позитивен резултат.

Како заболени од бруцелоза се сметаат свињи ако 1 ml нивни крвен серум содржи 100 или повеќе единици аглутинин, како и свињи што поттекнуваат од запат заразен со бруцелоза кај кои од 1 ml крвен серум ќе се утврдат повеќе од 50 единици аглутинин и ако се добие позитивен резултат во реакцијата на врзување на комплементи.

Како заболени од бруцелоза се сметаат овци и кози кај кои во 1 ml серум крв ќе се утврдат 50 или повеќе единици аглутинин, ако бавната аглутинација е изведена во 5% раствор на NaCl и ако реакцијата на врзување на комплементите дала позитивен резултат.

Кај запат на говеда, овци, кози и свињи, покрај наведените резултати на лабораториските испитувања, на бруцелоза треба да укажуваат и анамнестичките, епизоотолошките и клиничките податоци.

Член 3

Како сомнителни на бруцелоза се сметаат говеда кај кои со серолошко испитување на крвта, со метода на бавна аглутинација, ќе се утврди дека 1 ml серум содржи 30 до 100 единици аглутинин.

Како сомнителни на бруцелоза се сметаат овци, кози и свињи кај кои со серолошко испитување, со метода на бавна аглутинација, ќе се утврди дека 1 ml серум крв содржи 20 до 50 единици аглутинин.

Крвта на сите животни кај кои со лабораториско испитување е добиена сомнителна реакција на бруцелоза, како и крвта на животните кај кои е добиен позитивен резултат со метода на бавна аглутинација, кој не е потврден со методата РВК, мора во рок од два месеца да се прегледа најмалку двапати наспоредно со методите на бавна аглутинација и со реакција на врзување на комплементите.

Ако со повторно испитување на крвта на животните сомнителни на бруцелоза, се утврди ист или понизок титар на аглутинин, а методата на врзување на комплементите даде негативен резултат, животните и запатите од кои потекнуваат, ќе се сметаат незаразени.

Ако со повторно испитување на крвта на животните, сомнителни на бруцелоза, се утврди поголем титар на аглутинин при изведување на бавна аглутинација и реакцијата на врзување на комплементите даде позитивен резултат, животните ќе се сметаат како заболени од бруцелоза.

Во дворишта во кои е утврдена позитивна или сомнителна реакција на бруцелоза, задолжителен е преглед на вкупниот број животни во тоа двориште, најмалку двапати во рок од два месеца, по утврдувањето на позитивна или сомнителна реакција.

Член 4

На дијагностичко испитување на крвта, со метода на бавна аглутинација, подлежат најмалку еднаш годишно приплодни говеда и приплодни свињи во општествена сопственост и приплодни говеда и свињи во приватна сопственост, ако се наменети за репродукција.

Дијагностичко испитување на приплодни овци и кози со наведената метода се врши во зависност од епизоотолошката ситуација.

Член 5

Дијагностичко испитување на говеда, овци, кози и свињи, задолжително се врши во следните случаи:

- 1) при абортуси, по истекот на 15-тиот ден од истиот;

2) во случаи кога кај животните ќе се утврдат клинички знаци на бруцелоза;

3) кога при колење или патолошко-анатомски преглед ќе се установат промени карактеристични за бруцелозата;

4) кога кај луѓе од тоа двориште ќе се утврди бруцелоза.

Член 6

Дијагностичко испитување на бруцелоза се врши во за тоа определена специјалистичка ветеринарска организација на здружен труд.

Член 7

Во двориште и објект во кој е утврдено сомневање на бруцелоза кај говеда, овци, кози и свињи, ќе се нареди издвојување на сомнителните животни и двократен преглед на нивната крв во рок од два месеца.

Член 8

Во двориште и објект во кој е утврдена бруцелоза кај говеда, овци, кози или свињи, ќе се наредат следните мерки:

1) забрана на движење на заболени животни надвор од заразениот објект и заразеното двориште;

2) убивање на заразените и на зараза сомнителни овци и кози во заразено стадо;

3) присилно колење на заразени говеда;

4) кастрација на свињи;

5) нештетно отстранување на абортирани фетуси, лохии и плаценти;

6) нештетно отстранување на мрши на убиени животни;

7) дијагностичко испитување на бруцелоза кај сите животни што можат да се заразат со бруцелоза во тоа двориште;

8) дијагностичко испитување на сите говеда, овци и кози во заразеното место;

9) забрана на користење на млеко од заразени стада на овци и кози;

10) ограничување на користење за приплод на животни од заразено двориште, со исклучок на вештачко осемнување;

11) дезинфекција на заразен објект и заразено двориште и задолжително отстранување на простирките, горните слоеви на земја и нивно закопување;

12) пакување и отстранување на шталско губре од заразените објекти.

Член 9

Бруцелозата кај говедата се смета за престаната во заразениот запат, ако по трикратен преглед во растојание од три месеци, е добиен негативен резултат и ако во заразеното двориште и објект се спроведени сите наредени мерки, под услов третиот преглед да е извршен најрано 15 дена по последното телење.

Член 10

Бруцелозата кај овците, козите и свињите се смета за престаната во заразено двориште ако се извршени сите наредени ветеринарско-санитарни мерки, ако два серолошки прегледа на крвта извршени кај сите животни што можат да заболат од бруцелоза во тоа двориште, во растојание од еден месец, даде негативен резултат и ако од последниот преглед поминале најмалку 60 дена.

Член 11

За извршувањето на мерките што се предвидени со овој правилник, на органот надлежен за работи на ветеринарството на републиката, односно автономната покраина, му се доставуваат податоци за: називот на општината, местото и името или називот на држателот на животни, видот на животните што се подложени на дијагностичко испитување, ознаките на животните, резултатите од дијагностичкото испитување и видот на дезинфекционото средство што е користено во заразениот објект и двориште.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5140/1
14 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Д-р Милорад Станоевиќ, с.р.

431.

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА АТИПИЧНАТА ЧУМА (NEW CASTLE) КАЈ ПЕРНАТАТА ЖИВИНА

Член 1

Заради сузбивање и искоренување на атипичната чума кај пернатата живина, ќе се применуваат мерките предвидени со овој правилник.

Член 2

Како јато перната живина во фарми се подразбира, во смисла на овој правилник, група перната живина што се наоѓа во еден или повеќе објекти под услов истите да се одвоени од околната средина.

Како јато перната живина во екстензивни услови на одгледување се подразбира, во смисла на овој правилник, сета перната живина што се наоѓа во едно двориште. Ако тоа двориште не е заградено, како јато се подразбира сета перната живина во повеќе дворишта или цела населба.

Член 3

Како заболена од атипична чума кај пернатата живина, се смета пернатата живина кај која:

1) со клинички преглед, пато-анатомски наод и лабораториско испитување ќе се докаже атипична чума;

2) со лабораториска постапка, директно (со изолација на вируси) или индиректно (со серолошко испитување) ќе се докаже вирус на атипична чума кај пернатата живина.

Член 4

Ако се утврди атипична чума кај пернатата живина, во заразени објекти, дворишта и населени места, ќе се наредат следните мерки:

1) затворање на заразените објекти, дворишта и населби;

2) забрана на промет со перната живина, месо и со производи на перната живина, јајца и пердуви од заразени објекти, дворишта и населени места;

3) убивање на пернатата живина заболена од атипична чума во објект или двориште и нештетно отстранување на мрши на пцовисана или убиена перната живина;

4) забрана на колење на пернатата живина од заразени објекти и заразено двориште;

5) забрана на одржување на пазари, саеми, изложби и други јавни смотри во заразени места;

6) уништување или стерилизација на храна затекната во заразен објект, а наменета за исхрана на пернатата живина;

7) дезинфекција, дезинсекција и дератизација на заразените објекти и непосредната околина на заразените објекти;

8) пакување на шталско губре од заразените објекти и забрана на користење на такво шталско губре во време од најмалку еден месец;

9) забрана на работа на мали инкубатори во населени места во општествено и индивидуално производство на едnodневни пилиња, ако тие мали инкубатори служат за непосредно пуштање на едnodневни пилиња во промет.

Член 5

Сите јата на перната живина во општествена сопственост, јата во кооперативно производство и репродукциони јата мораат да бидат имуни против атипична чума кај пернатата живина.

Лабораториското проверување на имунитетот се врши со тест на инхибиција-хемаглутинација и е задолжителна за сите јата на пернатата живина од став 1 на овој член.

Член 6

Во јатата на пернатата живина што се наоѓаат кај индивидуални држатели во екстензивни форми на одгледување задолжително е одржување на имунитетот против атипичната чума кај пернатата живина со вакцина, што во тие јата се врши најмалку двапати годишно.

Член 7

Атипичната чума кај пернатата живина се смета за престаната во заразеното јато односно заразеното двориште, кога од последното пцовисување или убивање на пернатата живина во тоа јато или двориште, изминале најмалку 30 дена, под услов да се спроведени и сите други наредени мерки.

Член 8

Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за постапката за спречување и сузбивање на атипичната чума кај живината („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/65 и 40/77).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5140/1
14 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Д-р Милорад Станоевиќ, с.р.

432.

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено-то монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), и точка 12 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ, бр. 17/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84 и 42/84) во точка 2 ст. 3 и 4 се менуваат и гласат:

„По исклучок од одредбата под 1 на став 1 од оваа точка, во периодот од 11 август до 10 септември 1984 година на средствата од таа одредба банките ќе применуваат стапка од 14,2%.

Пресметка на задолжителната резерва според одредбата на став 3 од оваа точка банките ќе извршат на 10 август 1984 година, според состојбата на средствата на ден 31 јули 1984 година.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 54

9 август 1984 година

Белград

Го заменува претседателот на Советот на гувернерите заменик-гувернер на Народната банка на Југославија,
д-р **Слободан Станоевиќ**, с. р.

433.

Врз основа на член 82 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), во согласност со Сојузниот извршен совет, Самоуправната интересна заедница на Босна и Херцеговина за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Социјалистичка Република Словенија, Самоуправната интересна заедница на Србија за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Хрватска за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Црна Гора за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Војводина за економски односи со странство и Самоуправната интересна заедница на Косово за економски односи со странство склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНИТЕ И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ****Член 1**

Во Самоуправната спогодба за утврдување на правото на враќање на царините и на другите увозни давачки

(„Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/84) во член 25 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член, одредбите на член 11 се однесуваат на девизни приливи остварени од 1 јануари 1984 година.”

Член 2

Во прилогот број 1, по редниот број 84, се додава нов реден број 84а, кој гласи:

„84а. Доработка, преработка и производство на сировини од отпадоци на железо и челик, обоени и благородни метали, неметали, хартија, текстил, гума и пластика, стакло, минерални и други масла, енергетски горива, материјали од животинско потекло и други.

01350 1,98 1,85”

Член 3

Одредбите на член 2 од оваа самоуправна спогодба се применуваат на девизниот прилив остварен од 24 февруари 1984 година.

Член 4

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

За Самоуправната интересна заедница на Босна и Херцеговина за економски односи со странство

Гојко Илиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство

Д-р Љубомир Исјаноски, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на Социјалистичка Република Словенија

Драго Петровиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на Србија за економски односи со странство

Милета Божовиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на Хрватска за економски односи со странство

Виктор Мартини, с. р.

За Самоуправната интересна заедница на Црна Гора за економски односи со странство

Бајо Батричевиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница
на Војводина за економски односи
со странство

Радослав Бал, с. р.

За Самоуправната интересна заедница
на Косово за економски односи со
странство

Зекир Робај, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 167 став 2 и член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР

Се разрешува од должноста главен сојузен пазарен инспектор, со 31 јули 1984 година, Слободан Пенезиќ, поради истекот на времето на кое е назначен и се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

На именуваниот му престанува работниот однос на 31 јули 1985 година, заради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 974
26 јули 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи Иван Коиќ, заради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 978
26 јули 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи Милош Бељиќ, заради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 979
26 јули 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за надворешни работи, се назначува Гавро Церовиќ, досегашен амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С. п. п. бр. 882
26 јули 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА :

	Страна
428. Одлука за височината и начинот на плаќање на трошоците за испитување и жигосување предмети од скапоцени метали — — — — —	1063
429. Одлука за височината и начинот на плаќање надомест за покривање на трошоците за испитување на типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на референтни материјали и мерила —	1064
430. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците, козите и свињите — — — — —	1069
431. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на атипичната чума (New Castle) кај пернатата живина — — — — —	1071
432. Одлука за измена на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —	1072
433. Самоуправна спогодба за дополненија на Самоуправната спогодба за утврдување на правото на враќање на царините и на другите увозни давачки — — — — —	1072
Назначувања и разрешувања — — — — —	1072

